

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар (Уп1 бр.02-137 од 03.03.2021 година), согласно Заклучокот на Советот арх.бр.02-1128/6 од 25.03.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 9-та седница одржана на 25.03.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар, и тоа:

- за истапување на физичкото лице Раде Исајоски (поранешен од Гостивар), со [REDACTED] и адреса на [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице, наследникот Слободанка Исајоска, со [REDACTED] и адреса на [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Раде Исајоски (поранешен од Гостивар), сопственик на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар, врз основа на Решение за оставинска постапка, О.бр.552/20 и УДР бр.60/20 од 10.02.2021 година, донесено од нотар Филип Трифуновски од Гостивар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар на 10.02.2021 година, правосилно на 10.02.2021 година.

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура (Уп1 бр.02-137 од 03.03.2021 година), ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар.

¹Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

Причина за поднесување на ова известување е поради тоа што единствениот сопственик на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар, Раде Исајлоски, со [REDACTED] и адреса на [REDACTED] во [REDACTED], починал на ден 06.12.2020 година. Согласно Решението за оставинска постапка, О.бр.552/20 и УДР бр.60/20 од 10.02.2021 година, донесено од нотар Филип Трифуновски од Гостивар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар на 10.02.2021 година, правосилно на 10.02.2021 година, за единствен законски наследник на оставината на оставителот Раде Исајлоски се огласува физичкото лице Слободанка Исајлоска, со [REDACTED] и адреса на [REDACTED] во [REDACTED], брачен другар на Раде Исајлоски, (поранешен од Гостивар). Согласно напреднаведеното, единствена сопственичка на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар ќе биде физичкото лице Слободанка Исајлоска, со [REDACTED] и адреса на [REDACTED] во [REDACTED].

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичката структура (Уп1 бр.02-137 од 03.03.2021 година), Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-137
26.03.2021 година
С к о п ј е

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.

Доставено до:

1. Трговското радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар;
2. Слободанка Исајлоска, физичкото лице кое пристапува кон сопственоста на радиодифузерот;
3. Сектор за стратешко планирање и авторски права;
4. Сектор за правни работи;
5. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп1.